

К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Факултет за драмски уметност во Скопје во учебната 2015/2016 година

1. На факултетите на Факултет за драмски уметност во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува **универзитетска диплома**, во учебната 2015/2016 година може да се запишат **следниов број студенти**:

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квота	износ на надоместок (во евра)	редовни со кофинансирање	износ на ко- финанси- рање (во евра)	вонредни	износ на ко- финансирање за вонредни сту- денти(во евра)	вкупен број на студенти
Факултет за драмски уметности (8 семестри)	17	200	13	400		-	30
▪ драмски актери	8		4			-	12
▪ драмски актери со познавање на турски јазик	4		4			-	8
▪ драмски актери со познавање на албански јазик	5		5				10

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умееша

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	13 и 14.8. 2015	3.9.2015	16.9. 2015
Проверка на знаења и умееша	17.8. 2015	4.9. 2015	
Објавување прелиминарна ранг- листа со резултати од проверката на знаењата и умеешата и успехот од средно образование	21.8. 2015	9.9. 2015	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	25.8. 2015	11.9. 2015	21.9. 2015
Запишување на кандидатите	26 и 27.8. 2015	14.9. 2015	22.9. 2015

3. Прв уписан рок

Пријавување на кандидатите за проверка на знаења и умееша ќе се врши на 13 и 14.08.2014 година од 08:00 до 15:00 часот во службата за студентски прашања на ФДУ.

4. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk** и да ја **пополни електронската пријава од iKnow-системот**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување со 50,00 ден. таксена марка на уплатница
2. електронска пријава (од iKnow-системот www.upisi.ukim.mk)
3. оригинални свидетелства од сите класови од средно образование
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените - оригинал
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение) - оригинал
7. потврда за уплатени 1.000 денари за полагање на приемен испит на ПП50 уплатница (пример на следната страна)
8. 1 фотографија

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

ДАТУМ НА ВАЛУТА

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ И СЕДНИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ
име презиме
адреса

НАЗИВ И СЕДНИШТЕ НА ПРИМАЧ
ЈКП - дб 29
Скопје

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ

БАНКА НА ПРИМАЧ
6 на РМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)

10000000000063095

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

ИЗНОС

ПЕТНА ДОЗНАКА

МКД *1000,00

УПЛАТНА СМЕТКА

СМЕТКА НА КОРИСНИК

УПЛАТА ЗА ПОВИКУВАЊЕ

1600104324

НАМЕНА

788 13

ПОТПИС

ПРИХОДНА ВЕРИФ И ПРОГРАМА

УПЛАТА ЗА ПОВИКУВАЊЕ

723013 41

ПОТПИС

НАЧИН

ПОТПИС

ДАТУМ НА УПЛАТА

ПОТПИС

МЕСТО НА УПЛАТА

ПОТПИС

Скопје

ПОТПИС

ПОТПИС